

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 мај 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Драгослав Крстовски од Крива Паланка УП2 09-66/22 од 6 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-41 од 23 март 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-41 од 23 март 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Драгослав Крстовски од Крива Паланка до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-66/22 од 6 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-41 од 23 март 2022 година на КЕЦ Кратово, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според жалителот, увид од страна на службите не е направен. Во близина има објекти кои се приклучени на електродистрибутивната мрежа.

Според Електродистрибуција – нисконапонската мрежа нема капацитет за нови приклучоци, а исто така кај корисникот нема трофазна мрежа. Корисникот се наоѓа на 2800 метри од постоечката трафостаница.

Техничко решение за да може да се приклучи корисникот на нисконапонската мрежа предвидува изградба на среднонапонски далновод и нова трафостаница (естимиран трошок е околу 40.000,00 евра согласно GIS-варијанта 1 што предвидува приклучување на нов среднонапонски далновод на далновод со туѓа сопственост; и 55.000,00 евра согласно ГИС-варијанта 2 што предвидува приклучување на нова делница на далновод сопственост на Електродистрибуција. Потенцијални баратели нема, а нема ни барања од претходно за предметната локација.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 27 април 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-66/22 од 6 април 2022 година со прилог:
 - Решение за одбивање 11-41 од 23 март 2022 година на КЕЦ Кратово
2. Одговор на Приговор од 14 април 2022 година
3. Дополнителни докази од 14 април 2022 година со прилог:
 - Слики од објектот и подрачјето
 - Податоци за пад на напон во мрежата

- Барање за согласност за приклучување од 16 март 2022 година
 - Имотен лист бр. 581 за КП бр. 2512, КО ПОДРЖИ КОЊ
 - Извод од катастарски план
- Извод од Општ акт за с. Подржи Коњ, Крива Паланка за КП 2512, КО Подржи коњ

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, објектот е на големо растојание од трафостаница, а и нема урбанистичко-планска документација за тоа подрачје.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–66/22
19 мај 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски